



**Е**врејските старешини Го обезличиле Христа, на смрт Го осудиле, на крст Го распнале, Го убиле. Но, уште не ги измиле рацете од крвта, кога дотрчале нивните стражари - војници од Голгота и им јавиле дека Христос Воскресна.

Во понеделник (2 април 2007 година по нов календар) ќе почне Страстната недела, последните денови од големиот пост, пред најголемиот празник над сите празници - Велигден. На овој ден Исус ги протерал трговците од Храмот. Во Вторник одржал повеќе беседи, важни за спасение на човекот. Во Средата однапред било извршено помазување на Христа со свето миро (древен обичај кај Евреите). Го помазала една жена во градот Витанија. Набрзо потоа Јуда Искариот го предал на првосвештениците и на Синдрионот, за само триесет сребреници. На Велики четврток, Исус ги повикал Своите ученици на последната Тајна вечера, каде им рекол дека еден од нив ќе го предаде. Тогаш е воспановена и Светата Тајна Причест. Зел леб, се заблагодарил, го прекршил и им дал на учениците велејќи: "Ова е Моето тело, што се дава за вас; правете го ова за Мој спомен!" Зел чаша со вино, заблагодарил, и по вечерата им рекол: "Оваа чаша е Новиот завет со Мојата крв, која се пролива за вас". На Велики четврток Спасителот на светот поставил трпеза која не се крева, сè уште стои поставена и нема да се кревне до крајот на времињата.

Испеале благодарствена песна, заминале во Гетсиманската градина, каде Христос со приклонети колена и капки на челото се молел: "Оче, кога би сакал да Ме одмине оваа чаша! Но, нека не биде Мојата волја, туку Твојата!" Одеднаш се појавиле повеќе луѓе со ножеви, со колови в раце. Напред одел предавникот Јуда кој Го целивал Исуса. Јудиниот бакнеж е знак на предавство. Јуда со лажан бакнеж го предал Спасителот на светот. "Кого ќе Го целивам,



СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ

# "ЈА СУМ ВОСК ЖИВОТОТ, КОЈ В - И ДА УМРЕ,

Он е: фатете Го и водете Го претпазливо!"

На Велики петок се случува најстрашното: мачење, распнување, умирање на Крст. Некои неблагодарни луѓе како да ги забораваја Неговите чуда: слепи прогледуваа, глуви прослушуваа, хроми проодуваа, мртви воскреснуваа. Незнајбожните луѓе докажале дека ги сакаат желбите на својата огревова, распана волја и гласно викале: "Расни Го, распни Го, распни Го!" Лажните обвиненија од беззаконите сведоци: "Исус е безбожник, Исус е бунтовник, Исус е непријател на законот, Исус себе си лажно се нарече дека е Син Божји, Исус




НА ВЕЛИКА САБОТА ИСУС ВЛЕГУВА ВО АД

**Господарот на Животот Воскресна од мртвите во третиот ден, а со тоа Го Воскресна и цел свет. И еве, веќе 20 века како зрачи светлината од празниот Животоносен Гроб на Господ Исус Христос на Голгота. Веќе 20 века трае таа нераскинлива врска меѓу човекот и Бога, владее победоносниот живот над смртта. Христовото Воскресение не е само настан на минатото, туку празник на сегашноста и иднината, радосна средба со Христос, кој воскресна, средба со вечно Живиот Бог. Смртта е победена. Смртта стана врата кон царството Божјо, премин кон вечниот живот.**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА



НА ВЕЛИКИ  
ЧЕТВРТОК -  
ТАЈНАТА ВЕЧЕРА



РАСПНУВАЊЕ  
ХРИСТОВО - НА  
ВЕЛИКИ ПЕТОК

лажно се нарече дека е цар Израилев... донеле неправедна пресуда Исус да биде распнат на крст. Молчи устата на Божјиот Син, молчи под Неговиот Трнов венец, не зборува јазикот, туку говори срцето Негово: "Тешко ми беше кога ме судео... за секоја измислена вина

ме тепаа... А кога замолчев, тие ме плукаа, ми се потсмеваа, ме грдеа... И најпосле ме распнаа меѓу најголемите грешници, злосторници. Тешко ми беше да висам на крстот, главата ми беше избодена од трновиот венец, а рацете и нозете, прободени со клинци. Многу страдав,

час, настана темнина по целата земја. Исус извикал: "Оче, прости им, оти не знаат што прават". А околу деветтиот час извикал гласно: "Оче, во Твои раце го предавам Својот Дух!" Земјата се затресла, карпи паѓале, упокоените воскреснувале.

И денес, во XXI век, на лице место, под страшната Голгота, може да се види огромната распукана карпа од пред околу 2000 години.

По симнувањето од крстот, Исус бил прободен во градите со копје од страна на римските војници. Нивна задача била да се уверат дали кај казнетиот настапила смртта. Набожниот Јосиф од Ариматеја, Го обвиткал Христос во Плаштаница и Го положил во нов Гроб, издлабен во карпа, а во присуство на Марија Магдалена и на Марија Јосифова. На Велика сабота Христос ги урнал портите на адот, се симнал во адот заради спасување на мртвите од родот човечки од Адам и од Ева.

"Смрт, каде ти е осилото? Аде, каде ти е победата?" "Смртта ја победи Оној Кој има живот во Себе". Во Недела наутро Жените Мироносици дошле на Гробот Христов и Ангелот ги извести дека Христос Воскресна!

Господарот на Животот Воскреснал од мртвите во третиот ден, а со тоа Го Воскреснал и цел свет. И еве, веќе 20 века, како зрачи светлината од празниот Животоносен Гроб на Господ Исус Христос на Голгота. Веќе 20 века трае таа нераскинлива врска меѓу човекот и Бога, владее победоносниот живот над смртта. Христовото Воскресение не е само настан на минатото, туку празник на сегашноста и иднината, радосна средба со Христос кој воскресна, средба со вечно Живиот Бог.

Смртта е победена. Смртта стана врата кон Царството Божјо, премин кон вечниот живот.

"Јас сум воскресението и животот; кој верува во Мене, и да умре, ќе живее". (Јован 11, 25)

Велигден се нарекува и Пасха, што значи премин "од смртта кон животот и од земјата кон небото". Во тоа нè уверува и самиот Господ Исус Христос: "Вистина, вистина ви велам: кој го слуша Мојот збор, и верува во Оној што Ме испратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, а преминал од смрт во живот". Голгота, на која што стоиме и по 20 века, преку распнувањето и издигнувањето на Христа на Крстот, преку Неговата победа над смртта, преку Неговото Воскресение, стана

патоказ кон еден нов свет, кон нова земја и кон ново небо.

"Ден е на воскресението, да се просветлиме со торжество и еден со друг да се прегрнеме; да им речеме, браќа, и на оние кои нè мразат: да простиме сè заради воскресението и така да воскликнеме: Христос воскресна од мртвите, откако со смртта смртта ја победи и на оние во гробовите живот им дарува". (Велигденска песна)

Оваа година, на Велика сабота се прославува и "**СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА**", кога Архангел Гавриил ѝ објавил блага вест: "Радувај се, благодетна! Господ е со Тебе! И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш Син, и ќе Го наречеш со името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот...". (Лука 1, 28, 31-32) Дева Марија дала согласност: "Еве ја слугинката Господова; нека ни биде според зборовите твои!" Светиот Дух се симнал на Неа и силата на Севишниот ја осенила. "И Словото стана тело и се всли во нас, полно со благодет и вистина; и ние ја видовме Неговата слава, слава како на Единороден од Отецот". (Јован 1, 14)

Богородичен празник Источен Петок-Балаклија - во Петокот на Светлата недела (оваа година на 13 април) го празнуваме обновувањето на храмот на Богородица, наречен Живоносен Источник (Извор) и со почит кон нејзината неизмерна љубов, се сеќаваме на натприродните чуда кои се случиле и се случуваат низ вековите во храмот на Божјата Мајка. Во Цариград, во местото Балаклија, по молитвите на Богородица, на оние кои со љубов и вера доаѓаат кај Неа, оваа света изворска вода лекува разни и најтешки болести. Затоа во една од црковните песни (кондак) се пее: "Извору Богоблагодетен, подај ми од неистечната твоја вода на благодетта, секогаш што тече, бидејќи си го родила Словото надсмисловно, ти се молам ороси ме со благодетта да Ти повикувам, радувај се Водоспасителке" (прев. црк.-слов). На денот Источен Петок-Балаклија во сите македонски цркви во државата и во дијаспората, се врши Света Богослужба, се одржува верска прослава и народен радосен црковен собор на местата каде што има света изворска вода.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

# РЕСЕНИЕТО И ЕУВА ВО МЕНЕ ЌЕ ЖИВЕЕ!"



НА ВЕЛИКИОТ ДЕН НЕДЕЛА  
ХРИСТОС ВОСКРЕСНУВА

а моите блиски, кои стоеја покрај крстот, не смееја да ми помогнат. Во тој час, толку ми беше тешко, што од длабочината на душата морав да воздивнам, и не можев а да не извикам кон Мојот Татко - Боже мој, Боже мој, зошто ме остави?" Христос бил распнат на Крстот меѓу двајца злосторници. Околу Него стоела Марија Мајка Му Богородица и верниот Христов ученик Свети Јован Богослов. Крвавело мајчино срце, секоја болка на Синот ја чувствувало. Оддалеку гледале Марија Магдалена и Марија, мајката на Јаков и Јосиф и мајката на Заведеевите синови и други. Околу шесттиот, па сè до деветтиот